

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2018
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
со извештај на независниот ревизор



СОДРЖИНА

	ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	1-4
2	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	5-9
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	10-11
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12-13
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	14-60

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 60, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2018 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.



Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Одборот на директори на Друштвото на 22 февруари 2019 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Одборот на Директори на Друштвото на 22 февруари 2019 година.

Скопје, 30 април 2019 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска

КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



Финансиски
извештаи

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2018 година

Опис на позиција	Број на позиција	Бр б е л	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		108,553,640	98,842,715
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	97,597,051	86,389,128
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		97,373,943	86,445,890
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		-223,108	56,762
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		9,349,241	11,127,844
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	11	8,446,573	7,466,365
4. Позитивни курсни разлики	217	12	218,516	2,463,223
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		59,372	58,348
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223		624,780	1,139,908
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223 a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		502,426	254,517
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1,104,922	1,071,226

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		106,002,615	97,508,118
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227		9,887,233	5,840,502
1. Бруто исплатени штети	228		9,326,591	6,047,211
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232	6	560,642	-206,709
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	5	50,756,917	47,881,098
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		50,756,917	47,881,098
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		50,756,917	47,881,098
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	5	1,804,585	377,122
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		1,804,585	377,122
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	5	379,075	410,931
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		379,075	410,931

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		37,304,852	35,805,727
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	7	18,743,293	19,456,965
1.1 Провизија	253		18,743,293	19,456,965
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		0	0
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		18,561,559	16,348,762
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	9	1,798,610	1,747,043
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	8	7,870,970	6,432,773
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		5,130,232	4,205,219
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		437,794	369,084
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,059,383	1,700,672
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		243,561	157,798
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	9	1,643,571	1,407,451
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	9	7,248,408	6,761,495
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		4,777,815	4,830,441
2.4.2 Материјални трошоци	260б		830,095	588,516
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,640,498	1,342,538
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		439,058	2,236,297
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0
2. Трошоци за камати	263	11	0	0
3. Негативни курсни разлики	264	12	199,641	2,229,506
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		572	4,241
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		238,845	2,550
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		4,447,960	3,752,085
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	10	4,447,960	3,752,085
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	18	828,503	476,464

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		154,432	727,892
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		2,551,025	1,334,597
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	672,834	449,978
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		1,878,191	884,619
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Бр белег	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	963,836	756,827
1. Гудвил	002			0
2. Останати нематеријални средства	003		963,836	756,827
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		443,833,394	393,189,945
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	14	21,107,618	21,824,292
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		665,350	1,382,024
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		665,350	1,382,024
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		20,442,268	20,442,268
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		20,442,268	20,442,268
2.3 Останати материјални средства	012			0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		422,725,776	371,365,653
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	132,162,579	112,864,393
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		20,702,492	2,767,195
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		111,460,087	110,097,198
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		77,049	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		77,049	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2018 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		4,003,755	2,608,598
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,003,755	2,608,598
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	16	286,482,393	255,892,662
4.1 Дадени депозити	036		285,942,540	255,469,617
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		539,853	423,045
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		2,181,707	377,122

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		0	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		19,182,577	12,389,207
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	18	8,990,417	6,763,101
1. Побарувања од осигуреници	056		8,990,417	6,763,101
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	19	10,192,160	5,626,106
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		8,129,179	4,323,996
3. Останати побарувања	066		2,062,981	1,302,110
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		16,257,774	18,844,530
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	14	1,175,771	1,860,374
1. Опрема	070		1,175,771	1,860,374
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	20	15,021,773	16,941,605
1. Парични средства во банка	073		15,004,743	16,919,728
2. Парични средства во благајна	074		17,030	21,877
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		60,230	42,551
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,060	290,060
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,060	290,060
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		482,709,348	425,847,691
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2018 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	21	188,900,251	187,022,060
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		10,000	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		28,694,340	29,578,959
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		1,878,191	884,619
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6	280,907,761	229,813,310
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1,736,480	1,959,588
II. Бруто математичка резерва	108		278,542,440	227,785,523
III. Бруто резерви за штети	109		628,841	68,199
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6	2,181,707	377,122
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	22	554,725	367,808
1. Резерви за вработени	115		554,725	367,808
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	22	208,915	49,217
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		208,915	49,217
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	22	9,955,989	8,218,174
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	0	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	0	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	9,955,989	8,218,174
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	8,448,132	6,388,623
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	1,507,857	1,829,551
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136	482,709,348	425,847,691
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2019.

Емил Кратовалиев

Член на УО

Александра Шкемби Антовска

Претседател на УО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2018 година

Позиција	Број на поз	Акционерски капитал	Премии емитирации	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	0
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	186,137,441
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Несопственички промени во капиталот	VIII 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII 2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII 2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII 2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII 2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2018 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	92,472,744	83,017,472
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	90,368,556	83,017,472
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	2,104,188	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	44,967,801	40,658,709
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	8,097,876	6,047,229
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	0	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	7,554,078	6,490,802
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	18,950,811	19,866,471
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	1,609,599	228,171
8. Останати одливи од редовни активности	314	8,755,437	8,026,036
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	47,504,943	42,358,763
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	92,050,741	248,397,554
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	30,447,311	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	56,439,440	239,312,822
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	525,533	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4,638,457	9,084,732

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	141,494,391	291,094,887
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	366,178	1,252,610
2. Одливи по основ на материјални средства	328	238,164	20,442,268
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	33,647,053	379,022
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	106,479,386	269,020,987
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	763,610	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	49,443,650	42,697,333
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	184,523,485	331,415,026
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	186,462,192	331,753,596
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	1,938,707	338,570
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	16,941,605	17,046,458
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	18,875	233,717
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	15,021,773	16,941,605

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Груп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул ВМРО бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување.

На 31 декември 2018 Друштвото има 21 вработени (2017:14 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со производот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Примијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покристие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;
- Агрон Таири, претседател на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседаден на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 22 февруари 2019 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

2.2 Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 година е како што следи:

	31.дек.18	31.дек.17
1 ЕУР	61,495	61,4907

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

3.1. Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход (исправка на вредност/оштетување на побарувањата), а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија предадена во реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и рабати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ на договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои достасуваат (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2. Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатен штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја претставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено,

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3. Приходи

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.4. Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5. Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Наградување

Покрај исплата на плата, вработените може и периодично да бидат наградувани. Наградувањето се употребува заради:

- Лична стимулација за постигнати вонредни резултати при работата
- Групна стимулација
- Додаток за замена на подолго отсутни работници

За потребите на наградувањето на вработените на УНИКА ЛАЈФ АД, се земаат во предвид следниве критериуми:

- Остварени резултати над планските
- Зголемен обем на работа поради непланирани задачи
- Надпросечен степен на креативност, самоиницијативност и инвентивност при работа
- Надпросечен степен на одговорност и сигурност при работа, со висок степен на квалитет и економичност
- Потполна самостојност при рабора и висок степен на способност за прилагодување кон настанатите состојби

За долгогодишно непрекинато работење на вработените во Друштвото им следат јубилејни награди. Управниот одбор на Друштвото со посебна одлука го утврдува износот на јубилејните награди.

3.6. Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината. применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.7. Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски користи во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демонтирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволинска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депризнавање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на недвижностите и опремата се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депризнавање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.7.1 Градежни објекти кои не служат за вршење на дејност

Друштвото располага со градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста, за кои почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат според објективна вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.8. Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендните, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обесвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба.

Резидуалната вредност на сите нематеријални средствата е нула денари.

Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства.

Проценетата годишна стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства	20%
------------------------	-----

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9. Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10. Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и вложувања за тргување.

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства за тргување.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11. Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Финансиски средства мерени според амортизирана набавна вредност

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризациона резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За гудвилот, и нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тествани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.12. Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.13. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledger методата.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депризнавање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.14. Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.15. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: 2.5%, освен за продукт ризико за кој се користи каматна стапка од 1.5%.
- Таблици на веројатност: Македонски таблици на смртност 2008, Државен завод за статистика

Резервата на пресекот на периодот е пресметана преку линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот на периодот.

3.16. Резерва за инвестициони фондови

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удела во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се водат по објективна вредност, а добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.17. Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

3.18. Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување - Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (ИБНР) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по пооделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain ladder) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2018 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Математичка резерва од договори за животно осигурување

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на бонусот
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување
- Трошоци, вклучувајќи провизии

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва мора да се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември 2018	Година што завршува на 31 Декември 2017
Бруто полисирани премии	97,373,943	86,445,890
Промена во преносна премија	223,108	(56,762)
Бруто приходи од премии	97,597,051	86,389,128

Година што завршува на 31 Декември 2018	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	79,818,898	(339,353)	-	(50,756,917)	28,722,628
Здравствено осигурување	1,078,386	(22,649)	-	-	1,055,737
Незгода	3,402,195	(10,818)	253,088	-	3,644,465
Јунит Линк	13,074,464	(6,255)	(29,980)	(1,804,585)	11,233,644
Вкупно	97,373,943	(379,075)	223,108	(52,561,502)	44,656,474

Година што завршува на 31 Декември 2017	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	82,617,069	-	-	(48,258,220)	34,358,849
Здравствено осигурување	793,605	-	-	-	793,605
Незгода	3,035,216	(410,931)	(56,762)	-	2,567,523
Вкупно	86,445,890	(410,931)	(56,762)	(48,258,220)	37,719,977

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	2018	31 Декември 2017
Преносна премија	1,736,480	1,959,588
Математичка резерва	278,542,440	227,785,523
Бруто резерва за инвестициони фондови	2,181,707	377,122
Бруто резерви за штети	628,841	68,199
	<u>283,089,468</u>	<u>230,190,432</u>

Девижење на резервите

	2018	31 Декември 2017
На 1 Јануари	230,190,432	182,082,159
Пренесена премија	(223,108)	56,762
Математичка резерва	52,561,502	48,258,220
Резерви за штети	560,642	(206,709)
На 31 Декември	<u>283,089,468</u>	<u>230,190,432</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2018	31 Декември 2017
Јунит Линк	75,001	45,021
Незгода	1,661,479	1,914,567
	<u>1,736,480</u>	<u>1,959,588</u>

Математичка резерва по класи

	2018	31 Декември 2017
Јунит Линк	77,137	58,322
Живот	278,465,303	227,727,201
	<u>278,542,440</u>	<u>227,785,523</u>

Бруто резерви за штети

	2018	31 Декември 2017
Резерви за пријавени но нерешени штети	613,425	56,093
Резерви за случени но непријавени штети	15,416	12,106
	<u>628,841</u>	<u>68,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	9,391,768	6,670,790
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	2,994,636	3,407,089
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	7,070,561	8,665,414
	<u>19,456,965</u>	<u>18,743,293</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Нето плати за постојано вработени	4,205,219	5,130,232
Даноци и придонеси од плати	2,069,756	2,497,177
Останати трошоци за вработени	157,798	243,561
	<u>6,432,773</u>	<u>7,870,970</u>

9. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Трошоци за кирија	1,419,595	1,562,677
Амортизација	1,747,043	1,798,610
Трошоци за договор на дело	1,407,451	1,643,571
Трошоци за раководење	1,241,713	1,339,412
Трошоци за даноци и придонеси	857,130	489,897
Трошоци за одржување	721,513	413,387
Трошоци за ревизија	290,456	639,374
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	221,735	283,365
Трошоци за репрезентација и маркетинг	518,294	712,350
Канцелариски материјали	39,179	137,881
Трошоци за весници и списанија	106,704	91,154
Трошоци за комунални услуги	102,163	122,256
Трошоци за банкарски услуги	296,847	238,389
Трошоци за резервирања за отпремнини	114,380	186,917
Патни трошоци	61,358	67,958
Останати трошоци	770,428	963,391
	<u>9,915,989</u>	<u>10,690,589</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Финансирање на регулаторниот орган	473,338	583,929
Прекинати полиси	3,278,747	3,864,031
	<u>3,752,085</u>	<u>4,447,960</u>

11. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Приходи од камати	7,466,365	8,446,573
Приходи од амортизација на дисконт	1,129,385	494,499
Останати приходи од камати	1,375	839
Расходи од камати	-	-
	<u>8,597,125</u>	<u>8,941,911</u>

12. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Позитивни курсни разлики	2,463,223	218,516
Негативни курсни разлики	(2,229,506)	(199,641)
	<u>233,717</u>	<u>18,875</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Добивка/(Загуба) пред оданочување	1,334,597	2,551,025
Непризнаени расходи за даночни цели	3,165,185	4,177,318
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	4,499,782	6,728,343
Данок на добивка	449,978	672,834
Ефективна даночна стапка	33.72%	26.38%

14. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,584,538	3,012,906	2,428,009	7,025,453
Зголемување	238,164	-	-	238,164
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	1,822,702	3,012,906	2,428,009	7,263,617
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,181,487	1,630,882	970,686	3,783,055
Трошок за годината	315,765	716,674	607,002	1,639,441
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	1,497,252	2,347,556	1,577,688	5,422,496
Нето сметководствена вредност на				
31 Декември, 2018 година	325,450	665,350	850,321	1,841,121
31 Декември, 2017 година	403,051	1,382,024	1,457,323	3,242,398
	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Зголемување	179,820	-	876,164	1,055,984
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	1,584,538	3,012,906	2,428,009	7,025,453
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2017	803,347	1,323,168	549,612	2,676,127
Трошок за годината	378,140	307,714	421,074	1,106,928
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	1,181,487	1,630,882	970,686	3,783,055
Нето сметководствена вредност на				
31 Декември, 2017 година	403,051	1,382,024	1,457,323	3,242,398
31 Декември, 2016 година	601,371	1,689,738	1,002,233	3,293,342

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14.A) ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Друштвото во текот на 2017 година набави градежни објекти кои не служат за вршење на дејност во вкупен износ од 20,442,268 денари. Почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат по објективната вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

Друштвото во текот на 2017 година изврши проценка на вредноста на недвижностите според која проценетата вредност на недвижностите изнесува 20,442,268 денари. Друштвото на годишно ниво прави анализа на објективната вредност на недвижностите. Според анализата направена во 2018 година, Друштвото констатира дека сметководствената вредност материјално не се разликува од вредноста која би се утврдила со повторна проценка на крајот на периодот на известување. Поради незначајните промени во објективната вредност на недвижностите, годишна проценка во 2018 не е потребна.

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,720,084	1,720,084
Зголемување	366,178	366,178
Состојба на 31 Декември, 2018	2,086,262	2,086,262
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2018	963,257	963,257
Трошок за годината	159,169	159,169
Состојба на 31 Декември, 2018	1,122,426	1,122,426
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2018 година	963,836	963,836
31 Декември, 2017 година	756,827	756,827
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,523,458	1,523,458
Зголемување	196,626	196,626
Состојба на 31 Декември, 2017	1,720,084	1,720,084
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2017	323,142	323,142
Трошок за годината	640,115	640,115
Состојба на 31 Декември, 2017	963,257	963,257
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2017 година	756,827	756,827
31 Декември, 2016 година	1,200,316	1,200,316

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	Година што завршува на 31 Декември	2018	2017
Депозити			
- во странска валута		190,142,540	187,669,617
- во денари		95,800,000	67,800,000
Дадени краткорочни заеми		539,853	423,045
		<u>286,482,393</u>	<u>255,892,662</u>

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември	2018	2017
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		20,705,121	2,815,925
Дисконт		(2,629)	(48,730)
Должнички хартии со рок на достасување над една година		117,191,975	114,943,418
Дисконт		(5,731,888)	(4,846,220)
Нето вредност		<u>132,162,579</u>	<u>112,864,393</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2018	31 Декември 2017
Побарувања за премии за осигурување	11,310,622	8,254,807
Исправка на вредноста	(2,320,205)	(1,491,706)
	<u>8,990,417</u>	<u>6,763,101</u>

Движење на исправката на вредност

	2018	31 Декември 2017
На 1 Јануари	1,491,706	1,015,242
Трошок за годината	828,503	476,464
Исправка на вредноста, нето	<u>2,320,209</u>	<u>1,491,706</u>
На 31 Декември	<u>2,320,205</u>	<u>1,491,706</u>

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2018	31 Декември 2017
Побарувања по основ на камати	8,118,187	4,323,592
Останати побарувања по основ на вложувања	10,992	404
Останати побарувања	<u>2,062,981</u>	<u>1,302,110</u>
	<u>10,192,160</u>	<u>5,626,106</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2018	31 Декември 2017
Сметки во банки:		
- во денари	13,159,874	12,260,486
- во странска валута	1,844,869	4,659,242
Пари во благајна:		
- во денари	17,030	21,877
	<u>15,021,773</u>	<u>16,941,605</u>

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

На 31 декември 2018 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.
Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Дивиденди

Во текот на 2018 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2017: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2018	31 Декември 2017
Обврски за примени аванси	5,687,984	4,432,148
Обврски за провизија	2,760,148	1,956,475
Обврски за отпремнини	554,725	367,808
Обврски за даноци	208,915	49,217
Обврски за нето плати	482,910	325,117
Обврски за придонеси и даноци од плати	361,559	260,022
Останати обврски	663,388	1,244,412
	<u>10,719,629</u>	<u>8,635,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2018 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2018	31 Декември 2017
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3,401,800	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	4,401,800	4,401,800
Обврски (Техничка резерва)		
Резерви за штети	628,841	68,199
Бруто резерви за преносни премии	1,736,480	1,959,588
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	2,365,321	2,027,787
Усогласеност на средствата и обврските	2,036,479	2,374,013

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

На 31 декември 2018 година депозитите во банки изнесуваат 22.7% (2017: 22.7%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 77.3% (2017: 77.3%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	2018	31 Декември 2017
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	77,049	-
Депозити во банки	156,385,830	128,996,292
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	128,760,779	109,462,593
Вкупно дозволени вложувања на средства	285,223,658	238,458,885
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	278,542,440	227,785,523
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	278,542,440	227,785,523
Усогласеност на средствата и обврските	6,681,218	10,673,362

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2018 година депозитите во банки изнесуваат 54.8 % (2017: 54.1%), додека пак државните обврзници изнесуваат 45,1% (2017: 45.9%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

24. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2018 година, Друштвото има депозити во 6 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

2018

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	186,058,224
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумул.	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	10,000
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	963,836
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	28,694,340
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	186,058,224
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	186,058,224

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	16,358,547
Капитал	VI3	186,058,224
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,573,224
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	169,699,677

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска против вредност. На 31.12.2018 гарантниот фонд на Друштвото е МКД 184,485,000. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31.12.2018 изнесува МКД 1,573,224.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	278,542,440	
Нето математичка резерва	2	278,542,440	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	11,141,698	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	7,998,413	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	3,902,825	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	1,465,497,365	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	4,410,345	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1,477,398,603	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	4,410,345	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	15,552,042	0

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	4,480,581	3,828,821
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	806,505	689,188
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	806,505	689,188
Бруто исплатени штети	5	1,189,337	590,756
Нето исплатени штети	6	1,189,337	590,756
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[6]*[7]$)	8	806,505	689,188

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	16,358,547	14,620,259

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2018 и 2017 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

25.1 Категории на финансиски инструменти

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Парични средства	15,021,773	16,941,605
	459,111,833	401,073,587
Финансиски обврски		
Бруто технички резерви	280,907,761	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	8,635,199
	293,809,097	238,825,631

25.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

Кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Парични средства	15,021,773	16,941,605
	459,111,833	401,073,587

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2018 и 2017 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4,18 % (2017: 3,09 %) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 62.28% (2017: 63.7%) се однесуваат на орочени депозити, а 25,64% (2017: 28,24%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2018 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

	31 Декември 2018		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	5,261,246	-	5,261,246
Доспеани и оштетени побарувања	6,049,376	(2,320,205)	3,729,171
	11,310,622	(2,320,205)	8,990,417

	31 Декември 2017		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,924,160	-	3,924,160
Доспеани и оштетени побарувања	4,330,647	(1,491,706)	2,838,941
	8,254,807	(1,491,706)	6,763,101

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

	2018	31 Декември 2017
до 30 дена	5,261,246	3,924,160
31-60 дена	1,705,974	1,220,518
61-120 дена	1,017,359	1,201,028
121-270 дена	2,944,959	1,804,633
271-365 дена	168,390	95,018
над 365 дена	212,694	9,450
	11,310,622	8,254,807

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможност да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансиски средства	001	279,539,851	71,786,860	16,268,083	88,115,239	0	3,401,800	0	459,111,833
Дадени заеми	002	258,683	281,170	0	0	0	0	0	539,853
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	245,076,818	71,505,690	16,268,083	88,115,239	0	3,401,800	0	424,367,630
Побарувања за премии	004	8,990,417	0	0	0	0	0	0	8,990,417
Останати побарувања	005	10,192,160	0	0	0	0	0	0	10,192,160
Пари и парични еквиваленти	006	15,021,773	0	0	0	0	0	0	15,021,773
Финансиски обврски	010	16,295,879	9,162,531	22,629,126	50,907,879	56,031,986	90,434,764	48,346,932	293,809,097
Бруто технички резерви	013	5,576,250	9,162,531	22,629,126	50,907,879	55,053,233	90,018,116	47,560,626	280,907,761
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	10,719,629	0	0	0	0	0	0	10,719,629
Разлика - неусогласена рочна структура	020	263,243,972	62,624,329	-6,361,043	37,207,360	-56,031,986	-87,032,964	-48,346,932	165,302,736

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансиски средства	001	73,118,921	249,545,075	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	401,073,587
Дадени заеми	002	42,747	380,298	0	0	0	0	0	423,045
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	43,745,362	249,164,777	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	371,319,730
Побарувања за премии	004	6,763,101	0	0	0	0	0	0	6,763,101
Останати побарувања	005	5,626,106	0	0	0	0	0	0	5,626,106
Пари и парични еквиваленти	006	16,941,605	0	0	0	0	0	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	13,198,501	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,696,997	80,334,898	37,772,283	238,825,631
Бруто технички резерви	013	4,563,302	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,639,391	80,287,361	37,500,304	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	57,606	47,537	271,979	377,122
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	8,635,199	0	0	0	0	0	0	8,635,199
Разлика - неусогласена рочна структура	020	59,920,420	244,224,925	-8,577,956	23,705,823	-39,237,591	-80,287,361	-37,500,304	162,247,956

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2018 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	140,624,663	318,487,170	0	459,111,833
Пласмани во банки	002	95,800,000	190,142,540	0	285,942,540
Дадени заеми	003	0	539,853	0	539,853
Побарувања за премии	004	0	8,990,417	0	8,990,417
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	19,820,305	882,187	0	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	6,401,225	105,058,862	0	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	007	77,049	6,185,462	0	6,262,511
Други побарувања	008	5,349,180	4,842,980	0	10,192,160
Парични средства	009	13,176,904	1,844,869	0	15,021,773
Финансиски обврски	010	12,440,637	281,368,460	0	293,809,097
Бруто технички резерви	013	2,365,321	278,542,440	0	280,907,761
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	2,181,707	0	2,181,707
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	10,075,316	644,313	0	10,719,629
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	128,184,026	37,118,710	0	165,302,736

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

За годината што завршува на 31 декември 2017 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	106,402,622	294,670,965	0	401,073,587
Пласмани во банки	002	67,800,000	187,669,617	0	255,469,617
Дадени заеми	003	0	423,045	0	423,045
Побарувања за премии	004	0	6,763,101	0	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	2,593,860	173,335	0	2,767,195
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	19,820,305	90,276,893	0	110,097,198
Вложувања во инвестициони фондови	007	377,122	2,608,598	0	2,985,720
Други побарувања	008	3,528,972	2,097,134	0	5,626,106
Парични средства	009	12,282,363	4,659,242	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	10,662,986	228,162,645	0	238,825,631
Бруто технички резерви	013	2,027,787	227,785,523	0	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	377,122	0	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	8,635,199	0	0	8,635,199
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	95,739,636	66,508,320	0	162,247,956

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% 2018	Намалување од 1% 2018	Зголемување од 1% 2017	Намалување од 1% 2017
Добивка (Загуба) за годината	371,187	(371,187)	665,083	(665,083)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Парични средства	17,030	21,877
	<u>25,462,118</u>	<u>15,396,804</u>
<i>Со фиксна и променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Парични средства	15,004,743	16,919,728
	<u>433,649,715</u>	<u>385,676,783</u>
	<u>459,111,833</u>	<u>401,073,587</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Бруто технички резерви	280,907,761	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	8,635,199
	<u>293,809,097</u>	<u>238,825,631</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 Јануари 2018 година до 31 декември 2018 година би била повисока, односно пониска, за 4,336,497 денари (2017: 3,856,768 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2018 и 2017 година:

	31 декември 2018	31 декември 2017		
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	285,942,540	285,942,540	255,469,617	255,469,617
Дадени заеми	539,853	539,853	423,045	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	8,990,417	6,763,101	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	20,702,492	2,593,860	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	111,460,087	110,270,533	110,270,533
Други побарувања	10,192,160	10,192,160	5,626,106	5,626,106
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	6,262,511	2,985,720	2,985,720
Парични средства	15,021,773	15,021,773	16,941,605	16,941,605
	459,111,833	459,111,833	401,073,587	401,073,587
Финансиски обврски				
Бруто технички резерви	280,907,761	280,907,761	229,813,310	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	2,181,707	377,122	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	10,719,629	8,635,199	8,635,199
	293,809,097	293,809,097	238,825,631	238,825,631

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	Година што завршува на 31 Декември	Година што завршува на 31 Декември
	2018	2017
Побарувања		
Уника АД Скопје	1,200,000	1,200,000
	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
Обврски		
Уника Австрија	643,005	1,241,713
Уника АД Скопје	-	-
	<u>643,005</u>	<u>1,241,713</u>
Приходи		
Уника Австрија	839,337	430,289
Уника АД Скопје	-	-
	<u>839,337</u>	<u>430,289</u>
Расходи		
Уника Австрија	503,158	1,241,713
Уника АД Скопје	77,136	112,974
	<u>580,294</u>	<u>1,354,687</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	Година што завршува на 31 Декември	Година што завршува на 31 Декември
	2018	2017
Краткорочни користи за вработените	3,101,385	3,628,946
	<u>3,101,385</u>	<u>3,628,946</u>

27. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2018 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2018 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

Годишен
извештај за
работењето

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2018**



Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	9
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	10
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	12
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	72
6.КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.	73
7.АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2018	77
8.ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	86
9.ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ	90

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
3,6	3,9	2,8	1.0*	-1.8*	0.1*	1.6*	0.2*	0.9*	3.0*	3.0*
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-0,5	-0,4	-0,2	0,6	1,5	1,7	2,4	2,4	1,6	1,4	1,5
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-0,3	-0,3	-0,2	0,5	0,9	1,1	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
Стапка на невработеност (во %)/3										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
28,0	26,1	23,7	22,9	22,6	22,1	21,9	22,4	21,6	21,1	20,8
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-4,2	-3,5	-2,6	-0,6	-0,8	-0,5	-1,0	-2,9	-0,5	-0,2	-0,4
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
22,2	18,4	10,0	5,3	13,9	12,2	9,9	9,9	14,8	13,8	17,1
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
12,3	9,0	5,8	3,2	10,3	8,9	4,9	4,9	7,7	8,7	11,9
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
8,9	7,7	6,0	3,6	6,8	5,4	4,6	4,6	7,3	10,1	10,9
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
10,6	6,9	6,2	4,2	7,5	6,2	5,1	5,1	7,5	10,1	11,7
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
10,0	9,6	-0,1	-1,1	4,1	4,1	5,4	5,4	5,7	6,2	7,9
Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
7,8	7,4	7,0	6,8	6,7	6,6	6,4	6,6	6,3	6,2	6,0
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16										

2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
3,7	2,9	2,5	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
Просечен девизен курс МКД/ЕУР										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
61,62	61,61	61,60	61,56	61,64	61,58	61,52	61,57	61,56	61,50	61,49
Просечен девизен курс МКД/УСД										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
46,44	55,50	55,69	57,83	56,13	52,48	52,23	54,65	50,10	51,55	52,90
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
4.964,1	4.530,1	4.854,7	1.224,6	1.402,8	1.485,0	1.559,1	5.671,5	1.610,4	1.734,8	1.701,7
Извоз на стоки (во милиони евра)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
3.746,6	4.087,6	4.390,3	1.148,6	1.270,9	1.263,0	1.324,7	5.007,2	1.308,7	1.458,3	1.463,1
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
7.301,4	6.426,8	6.834,0	1.687,4	1.893,8	1.935,9	2.202,8	7.719,9	2.194,4	2.253,7	2.145,4
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
5.504,5	5.801,1	6.176,5	1.583,8	1.721,7	1.648,8	1.870,6	6.824,9	1.783,6	1.889,8	1.845,0
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-2.337,2	-1.896,7	-1.979,3	-462,8	-490,9	-450,9	-643,7	2.048,3	-583,9	-518,9	-443,7
Трговски биланс (во милиони евра)/8										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-1.757,9	-1.713,6	-1.786,2	-435,1	-450,8	-385,9	-545,9	1.817,7	-474,9	-431,5	-381,9
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-71,6	-192,6	-309,8	-149,5	-99,0	229,2	-74,3	-93,6	-173,4	32,4	236,0
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-0,6	-1,9	-2,9	-1,3	-0,9	2,0	-0,7	-0,8	-5,9	1,0	7,3
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-43,2	-177,1	-275,5	-135,4	-90,8	189,4	-66,1	-102,9	-140,7	29,6	202,2
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
-0,5	-2,0	-2,9	-1,3	-0,9	1,9	-0,7	-1,0	-5,9	1,1	7,2

Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
261,4	230,3	349,4	108,3	-25,0	-78,9	194,1	198,5	281,8	105,0	-7,1
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
2,3	2,3	3,3	1,0	-0,2	-0,7	1,7	1,8	9,6	3,4	-0,2
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
197,4	202,8	316,9	96,5	-22,3	-63,0	168,8	180,0	229,1	87,4	-5,9
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
2,3	2,2	3,3	1,0	-0,2	-0,6	1,7	1,8	9,6	3,3	-0,2
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
2.436,5	2.261,8	2.613,4	2.534,4	2.399,9	2.271,4	2.336,3	2.336,3	2.577,1	2.642,2	2.709,1
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
5,3	4,6	4,9	4,7	4,2	4,0	3,7	4,0	4,4	4,3	4,3
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
/	/									
Надворешен долг (во % од БДП)/10										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
/	/									
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
7.286,6	6.873,0	7.607,0	8.267,2	8.794,1	9.005,2	8.841,8	8.841,8	10.178,8	9822,7	9723,6
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
5.992,3	6.290,5	7.216,6	7.699,7	7.705,4	7.627,6	7.372,5	7.372,5	8.258,6	8.425,7	8.399,8
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14										
2014	2015	2016	Кв.1 2017	Кв.2 2017	Кв.3 2017	Кв.4 2017	2017	Кв.1 2018	Кв.2 2018	Кв.3 2018
70,0	69,3	74,7	76,9	76,9	76,2	73,6	73,6	78,5	80,1	79,9


Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2018 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 36 Осигурително брокерски друштва, 11 Друштва за застапување во осигурување, 5 банки како застапници во осигурување, 542 осигурителни брокери и 1.231 застапници во осигурување. Степенот на пенетрација заклучно со 31 Декември 2018 година изнесува 1,45%, додека пак степенот на густина изнесува 4.336 МКД по жител.


Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2018 година има генерирано 9,93 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 8,26 милијарди денари додека на животно осигурување отпаѓа 1,67 милијарди денари. Вкупниот пораст во однос на 2017 година изнесува 10,4% (9,43 неживот , 15,48% живот).

Пазарната концентрација според Бруто Полисраната премија и Бруто Полсираната премија се презентирани во табелите подолу:


НЕЖИВОТ:



ЖИВОТ:



Бруто полисирана премија (состојба и промени за Q4 18/17)



2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје брои 8 вработени лица од кои сите се со ВСС освен едно лице кое е со средна стручна спрема.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари .

Друштвото е основано под називот :

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде довола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несрекен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

-доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или

-исплата на фиксни парични износи и/или

-надоместок за покрите на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА2.0

Со цел остварување на УНИКА 2.0 деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА 2.0 е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Генерален Агент е:

- партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- агент кој може да ти понуди широк спектар на производи
- претприемач чии заработки независат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки :

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени и агенти со цел да ги запознае со:

Вредностите на компанијата

- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје продажбата на своите продукти ја врши преку внатрешна мрежа, мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување. Главен продажен канал на продажба од основање на Друштвото беше брокерско друштво, додека во текот на 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година година главен продажен канал е ексклузивната мрежа (мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување и друштва за застапување во осигурување)

Во иднина компанијата ќе се фокусира на организирање на продажни места во склад со целите запишани во УНИКА 2.0 програмата и формирање на генерални продажни места во кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Истотака компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата ќе формира департмани за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, департман за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 100%.

4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2018 година

Опис на позиција	Број на позиција	Бр б е л	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		108,553,640	98,842,715
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	97,597,051	86,389,128
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		97,373,943	86,445,890
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		-223,108	56,762
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		9,349,241	11,127,844
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	11	8,446,573	7,466,365
4. Позитивни курсни разлики	217	12	218,516	2,463,223
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		59,372	58,348
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223		624,780	1,139,908
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223 а		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		502,426	254,517
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1,104,922	1,071,226

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		106,002,615	97,508,118
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227		9,887,233	5,840,502
1. Бруто исплатени штети	228		9,326,591	6,047,211
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232	6	560,642	-206,709
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	5	50,756,917	47,881,098
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		50,756,917	47,881,098
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		50,756,917	47,881,098
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	5	1,804,585	377,122
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		1,804,585	377,122
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	5	379,075	410,931
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		379,075	410,931

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		37,304,852	35,805,727
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	7	18,743,293	19,456,965
1.1 Провизија	253		18,743,293	19,456,965
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		0	0
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		18,561,559	16,348,762
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	9	1,798,610	1,747,043
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	8	7,870,970	6,432,773
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		5,130,232	4,205,219
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		437,794	369,084
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,059,383	1,700,672
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		243,561	157,798
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	9	1,643,571	1,407,451
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	9	7,248,408	6,761,495
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		4,777,815	4,830,441
2.4.2 Материјални трошоци	260б		830,095	588,516
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,640,498	1,342,538
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		439,058	2,236,297
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0
2. Трошоци за камати	263	11	0	0
3. Негативни курсни разлики	264	12	199,641	2,229,506
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		572	4,241
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		238,845	2,550
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		4,447,960	3,752,085
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	10	4,447,960	3,752,085
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	18	828,503	476,464

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		154,432	727,892
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		2,551,025	1,334,597
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	672,834	449,978
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		1,878,191	884,619
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Бр бе л	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	963,836	756,827
1. Гудвил	002			0
2. Останати нематеријални средства	003		963,836	756,827
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		443,833,394	393,189,945
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	14	21,107,618	21,824,292
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		665,350	1,382,024
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		665,350	1,382,024
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		20,442,268	20,442,268
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		20,442,268	20,442,268
2.3 Останати материјални средства	012			0
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		422,725,776	371,365,653
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	132,162,579	112,864,393
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		20,702,492	2,767,195
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		111,460,087	110,097,198
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		77,049	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		77,049	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		4,003,755	2,608,598
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,003,755	2,608,598
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	16	286,482,393	255,892,662
4.1 Дадени депозити	036		285,942,540	255,469,617
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		539,853	423,045
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		2,181,707	377,122

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		0	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		19,182,577	12,389,207
І. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	18	8,990,417	6,763,101
1. Побарувања од осигуреници	056		8,990,417	6,763,101
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
ІІ. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
ІІІ. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	19	10,192,160	5,626,106
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		8,129,179	4,323,996
3. Останати побарувања	066		2,062,981	1,302,110
ІV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		16,257,774	18,844,530
І. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	14	1,175,771	1,860,374
1. Опрема	070		1,175,771	1,860,374
2. Останати материјални средства	071		0	0
ІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	20	15,021,773	16,941,605
1. Парични средства во банка	073		15,004,743	16,919,728
2. Парични средства во благајна	074		17,030	21,877
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
ІІІ. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		60,230	42,551
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,060	290,060
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,060	290,060
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		482,709,348	425,847,691
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2018 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	21	188,900,251	187,022,060
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		10,000	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		28,694,340	29,578,959
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		1,878,191	884,619
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6	280,907,761	229,813,310
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1,736,480	1,959,588
II. Бруто математичка резерва	108		278,542,440	227,785,523
III. Бруто резерви за штети	109		628,841	68,199
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6	2,181,707	377,122
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	22	554,725	367,808
1. Резерви за вработени	115		554,725	367,808
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	22	208,915	49,217
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		208,915	49,217
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	22	9,955,989	8,218,174
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2018 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	0	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	0	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	9,955,989	8,218,174
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	8,448,132	6,388,623
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	1,507,857	1,829,551
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136	482,709,348	425,847,691
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2019.

Емил Кратовалиев

Член на УО

Александра Шкемби Антовска

Претседател на УО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2018 година

Позиција	Број на поз	Акционерски капитал	Премии емитирации	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	0
Промена во сметководствените политики	II1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	II2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,768,417	199,458	186,137,441
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	884,619
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	-199,458	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Несопственички промени во капиталот	VIII 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII 2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII 2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII 2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII 2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2018 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	92,472,744	83,017,472
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	90,368,556	83,017,472
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	2,104,188	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	44,967,801	40,658,709
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	8,097,876	6,047,229
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	0	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	7,554,078	6,490,802
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	18,950,811	19,866,471
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	1,609,599	228,171
8. Останати одливи од редовни активности	314	8,755,437	8,026,036
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	47,504,943	42,358,763
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	92,050,741	248,397,554
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	30,447,311	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	56,439,440	239,312,822
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	525,533	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4,638,457	9,084,732

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2018 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	141,494,391	291,094,887
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	366,178	1,252,610
2. Одливи по основ на материјални средства	328	238,164	20,442,268
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	33,647,053	379,022
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	106,479,386	269,020,987
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	763,610	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	49,443,650	42,697,333
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	184,523,485	331,415,026
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	186,462,192	331,753,596
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	1,938,707	338,570
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	16,941,605	17,046,458
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	18,875	233,717
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	15,021,773	16,941,605

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Груп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул ВМРО бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2018 Друштвото има 21 вработени (2017:14 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување , како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето .
- ✓ Со прооодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето .
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Прмијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покристие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;
- Агрон Таири, претседател на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседаден на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 22 февруари 2019 година.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

2.2 Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 година е како што следи:

	31.дек.18	31.дек.17
1 ЕУР	61,495	61,4907

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

3.1. Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход (исправка на вредност/штетување на побарувањата), а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија предадена во реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и рабати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ на договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето - pro-rata temporis методата.

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои достасуваат (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2. Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатен штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја претставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено,

Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3. Приходи

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4. Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5. Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

Наградување

Покрај исплата на плата, вработените може и периодично да бидат наградувани. Наградувањето се употребува заради:

- Лична стимулација за постигнати вонредни резултати при работата
- Групна стимулација
- Додаток за замена на подолго отсутни работници

За потребите на наградувањето на вработените на УНИКА ЛАЈФ АД, се земаат во предвид следниве критериуми:

- Остварени резултати над планските
- Зголемен обем на работа поради непланирани задачи
- Надпросечен степен на креативност, самоиницијативност и иницијативност при работа
- Надпросечен степен на одговорност и сигурност при работа, со висок степен на квалитет и економичност
- Потполна самостојност при работа и висок степен на способност за прилагодување кон настанатите состојби

За долгогодишно непрекинато работење на вработените во Друштвото им следат јубилејни награди. Управниот одбор на Друштвото со посебна одлука го утврдува износот на јубилејните награди.

3.6. Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината. применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

3.7. Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски користи во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволиниска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депризнавање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на недвижностите и опремата се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депризнавање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.7.1 Градежни објекти кои не служат за вршење на дејност

Друштвото располага со градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста, за кои почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат според објективна вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.8. Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендovите, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обесвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба.

Резидуалната вредност на сите нематеријални средствата е нула денари.

Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства.

Проценетата годишна стапки на амортизација врз основа на проценетиот корисен век на употреба на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства	20%
------------------------	-----

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9. Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10. Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и вложувања за тргување.

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства за тргување.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11. Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Финансиски средства мерени според амортизирана набавна вредност

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризациона резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За гудвилот, и нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.12. Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

3.13. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledder методата.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депризнавање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.14. Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

3.15. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: 2.5%, освен за продукт ризико за кој се користи каматна стапка од 1.5%.
- Таблици на веројатност: Македонски таблици на смртност 2008, Државен завод за статистика

Резервата на пресекот на периодот е пресметана преку линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот на периодот.

3.16. Резерва за инвестициони фондови

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удела во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се водат по објективна вредност, а добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.17. Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

3.18. Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување - Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (ИБНР) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по пооделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain ladder) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2018 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Математичка резерва од договори за животно осигурување

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на бонусот
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување
- Трошоци, вклучувајќи провизии

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва мора да се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември	Година што завршува на 31 Декември
	2018	2017
Бруто полисирани премии	97,373,943	86,445,890
Промена во преносна премија	223,108	(56,762)
Бруто приходи од премии	97,597,051	86,389,128

Година што завршува на 31 Декември 2018	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	79,818,898	(339,353)	-	(50,756,917)	28,722,628
Здравствено осигурување	1,078,386	(22,649)	-	-	1,055,737
Незгода	3,402,195	(10,818)	253,088	-	3,644,465
Јунит Линк	13,074,464	(6,255)	(29,980)	(1,804,585)	11,233,644
Вкупно	97,373,943	(379,075)	223,108	(52,561,502)	44,656,474

Година што завршува на 31 Декември 2017	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од осигурување
Живот	82,617,069	-	-	(48,258,220)	34,358,849
Здравствено осигурување	793,605	-	-	-	793,605
Незгода	3,035,216	(410,931)	(56,762)	-	2,567,523
Вкупно	86,445,890	(410,931)	(56,762)	(48,258,220)	37,719,977

6. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	2018	31 Декември 2017
Преносна премија	1,736,480	1,959,588
Математичка резерва	278,542,440	227,785,523
Бруто резерва за инвестициони фондови	2,181,707	377,122
Бруто резерви за штети	628,841	68,199
	<u>283,089,468</u>	<u>230,190,432</u>

Движење на резервите

	2018	31 Декември 2017
На 1 Јануари	230,190,432	182,082,159
Пренесена премија	(223,108)	56,762
Математичка резерва	52,561,502	48,258,220
Резерви за штети	560,642	(206,709)
На 31 Декември	<u>283,089,468</u>	<u>230,190,432</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2018	31 Декември 2017
Јунит Линк	75,001	45,021
Незгода	1,661,479	1,914,567
	<u>1,736,480</u>	<u>1,959,588</u>

Математичка резерва по класи

	2018	31 Декември 2017
Јунит Линк	77,137	58,322
Живот	278,465,303	227,727,201
	<u>278,542,440</u>	<u>227,785,523</u>

Бруто резерви за штети

	2018	31 Декември 2017
Резерви за пријавени но нерешени штети	613,425	56,093
Резерви за случени но непријавени штети	15,416	12,106
	<u>628,841</u>	<u>68,199</u>

7. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	9,391,768	6,670,790
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	2,994,636	3,407,089
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	7,070,561	8,665,414
	<u>19,456,965</u>	<u>18,743,293</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Нето плати за постојано вработени	4,205,219	5,130,232
Даноци и придонеси од плати	2,069,756	2,497,177
Останати трошоци за вработени	157,798	243,561
	<u>6,432,773</u>	<u>7,870,970</u>

9. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 Декември 2017	2018
Трошоци за кирија	1,419,595	1,562,677
Амортизација	1,747,043	1,798,610
Трошоци за договор на дело	1,407,451	1,643,571
Трошоци за раководење	1,241,713	1,339,412
Трошоци за даноци и придонеси	857,130	489,897
Трошоци за одржување	721,513	413,387
Трошоци за ревизија	290,456	639,374
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	221,735	283,365
Трошоци за репрезентација и маркетинг	518,294	712,350
Канцелариски материјали	39,179	137,881
Трошоци за весници и списанија	106,704	91,154
Трошоци за комунални услуги	102,163	122,256
Трошоци за банкарски услуги	296,847	238,389
Трошоци за резервирања за отпремнини	114,380	186,917
Патни трошоци	61,358	67,958
Останати трошоци	770,428	963,391
	<u>9,915,989</u>	<u>10,690,589</u>

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2018	Година што завршува на 31 Декември 2017
Финансирање на регулаторниот орган	583,929	473,338
Прекинати полиси	3,864,031	3,278,747
	<u>4,447,960</u>	<u>3,752,085</u>

11. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	2018	Година што завршува на 31 Декември 2017
Приходи од камати	8,446,573	7,466,365
Приходи од амортизација на дисконт	494,499	1,129,385
Останати приходи од камати	839	1,375
Расходи од камати	-	-
	<u>8,941,911</u>	<u>8,597,125</u>

12. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2018	Година што завршува на 31 Декември 2017
Позитивни курсни разлики	218,516	2,463,223
Негативни курсни разлики	(199,641)	(2,229,506)
	<u>18,875</u>	<u>233,717</u>

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2018	Година што завршува на 31 Декември 2017
Добивка/(Загуба) пред оданочување	2,551,025	1,334,597
Непризнаени расходи за даночни цели	4,177,318	3,165,185
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	6,728,343	4,499,782
Данок на добивка	<u>672,834</u>	<u>449,978</u>
Ефективна даночна стапка	26.38%	33.72%

14. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,584,538	3,012,906	2,428,009	7,025,453
Зголемување	238,164	-	-	238,164
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	<u>1,822,702</u>	<u>3,012,906</u>	<u>2,428,009</u>	<u>7,263,617</u>
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,181,487	1,630,882	970,686	3,783,055
Трошок за годината	315,765	716,674	607,002	1,639,441
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	<u>1,497,252</u>	<u>2,347,556</u>	<u>1,577,688</u>	<u>5,422,496</u>
Нето сметководствена вредност на				
31 Декември, 2018 година	<u>325,450</u>	<u>665,350</u>	<u>850,321</u>	<u>1,841,121</u>
31 Декември, 2017 година	<u>403,051</u>	<u>1,382,024</u>	<u>1,457,323</u>	<u>3,242,398</u>
	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Зголемување	179,820	-	876,164	1,055,984
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	<u>1,584,538</u>	<u>3,012,906</u>	<u>2,428,009</u>	<u>7,025,453</u>
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2017	803,347	1,323,168	549,612	2,676,127
Трошок за годината	378,140	307,714	421,074	1,106,928
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2017	<u>1,181,487</u>	<u>1,630,882</u>	<u>970,686</u>	<u>3,783,055</u>
Нето сметководствена вредност на				
31 Декември, 2017 година	<u>403,051</u>	<u>1,382,024</u>	<u>1,457,323</u>	<u>3,242,398</u>
31 Декември, 2016 година	<u>601,371</u>	<u>1,689,738</u>	<u>1,002,233</u>	<u>3,293,342</u>

14.A) ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Друштвото во текот на 2017 година набави градежни објекти кои не служат за вршење на дејност во вкупен износ од 20,442,268 денари. Почетното признавање се врши според нивната набавна вредност. Последователно, истите се мерат по објективната вредност. Добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

Друштвото во текот на 2017 година изврши проценка на вредноста на недвижностите според која проценетата вредност на недвижностите изнесува 20,442,268 денари. Друштвото на годишно ниво прави анализа на објективната вредност на недвижностите. Според анализата направена во 2018 година, Друштвото констатира дека сметководствената вредност материјално не се разликува од вредноста која би се утврдила со повторна проценка на крајот на периодот на известување. Поради незначајните промени во објективната вредност на недвижностите, годишна проценка во 2018 не е потребна.

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2018	1,720,084	1,720,084
Зголемување	366,178	366,178
Состојба на 31 Декември, 2018	2,086,262	2,086,262
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2018	963,257	963,257
Трошок за годината	159,169	159,169
Состојба на 31 Декември, 2018	1,122,426	1,122,426
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2018 година	963,836	963,836
31 Декември, 2017 година	756,827	756,827
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2017	1,523,458	1,523,458
Зголемување	196,626	196,626
Состојба на 31 Декември, 2017	1,720,084	1,720,084
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2017	323,142	323,142
Трошок за годината	640,115	640,115
Состојба на 31 Декември, 2017	963,257	963,257
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2017 година	756,827	756,827
31 Декември, 2016 година	1,200,316	1,200,316

16. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2018	2017
Депозити		
- во странска валута	190,142,540	187,669,617
- во денари	95,800,000	67,800,000
Дадени краткорочни заеми	539,853	423,045
	<u>286,482,393</u>	<u>255,892,662</u>

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември	
	2018	2017
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,705,121	2,815,925
Дисконт	(2,629)	(48,730)
Должнички хартии со рок на достасување над една година	117,191,975	114,943,418
Дисконт	(5,731,888)	(4,846,220)
Нето вредност	<u>132,162,579</u>	<u>112,864,393</u>

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2018	31 Декември 2017
Побарувања за премии за осигурување	11,310,622	8,254,807
Исправка на вредноста	(2,320,205)	(1,491,706)
	<u>8,990,417</u>	<u>6,763,101</u>

Движење на исправката на вредност

	2018	31 Декември 2017
На 1 Јануари	1,491,706	1,015,242
Трошок за годината	828,503	476,464
Исправка на вредноста, нето	<u>2,320,209</u>	<u>1,491,706</u>
На 31 Декември	<u>2,320,205</u>	<u>1,491,706</u>

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2018	31 Декември 2017
Побарувања по основ на камати	8,118,187	4,323,592
Останати побарувања по основ на вложувања	10,992	404
Останати побарувања	<u>2,062,981</u>	<u>1,302,110</u>
	<u>10,192,160</u>	<u>5,626,106</u>

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2018	31 Декември 2017
Сметки во банки:		
- во денари	13,159,874	12,260,486
- во странска валута	1,844,869	4,659,242
Пари во благајна:		
- во денари	17,030	21,877
	<u>15,021,773</u>	<u>16,941,605</u>

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

На 31 декември 2018 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.
Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA [Insurance Group AG Vienna, Austria](#).

Дивиденди

Во текот на 2018 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2017: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2018	31 Декември 2017
Обврски за примени аванси	5,687,984	4,432,148
Обврски за провизија	2,760,148	1,956,475
Обврски за отпремнини	554,725	367,808
Обврски за даноци	208,915	49,217
Обврски за нето плати	482,910	325,117
Обврски за придонеси и даноци од плати	361,559	260,022
Останати обврски	663,388	1,244,412
	<u>10,719,629</u>	<u>8,635,199</u>

23. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2018 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2018	31 Декември 2017
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3,401,800	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	4,401,800	4,401,800
Обврски (Техничка резерва)		
Резерви за штети	628,841	68,199
Бруто резерви за преносни премии	1,736,480	1,959,588
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	2,365,321	2,027,787
Усогласеност на средствата и обврските	2,036,479	2,374,013

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2018 година депозитите во банки изнесуваат 22.7% (2017: 22.7%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 77.3% (2017: 77.3%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	2018	31 Декември 2017
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	77,049	-
Депозити во банки	156,385,830	128,996,292
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	128,760,779	109,462,593
Вкупно дозволени вложувања на средства	285,223,658	238,458,885
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	278,542,440	227,785,523
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	278,542,440	227,785,523
Усогласеност на средствата и обврските	6,681,218	10,673,362

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2018 година депозитите во банки изнесуваат 54.8 % (2017: 54.1%), додека пак државните обврзници изнесуваат 45,1% (2017: 45.9%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

24. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2018 година, Друштвото има депозити во 6 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

2018

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	186,058,224
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумул.	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	10,000
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	963,836
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	28,694,340
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	186,058,224
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	186,058,224

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	16,358,547
Капитал	VI3	186,058,224
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	1,573,224
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	169,699,677

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска против вредност. На 31.12.2018 гарантниот фонд на Друштвото е МКД 184,485,000. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31.12.2018 изнесува МКД 1,573,224.

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	278,542,440	
Нето математичка резерва	2	278,542,440	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	11,141,698	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	7,998,413	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	3,902,825	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	1,465,497,365	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	4,410,345	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1,477,398,603	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	4,410,345	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	15,552,042	0

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	4,480,581	3,828,821
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	806,505	689,188
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	806,505	689,188
Бруто исплатени штети	5	1,189,337	590,756
Нето исплатени штети	6	1,189,337	590,756
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[6]*[7]$)	8	806,505	689,188

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	16,358,547	14,620,259

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2018 и 2017 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

25.1 Категории на финансиски инструменти

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Парични средства	15,021,773	16,941,605
	459,111,833	401,073,587
Финансиски обврски		
Бруто технички резерви	280,907,761	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	8,635,199
	293,809,097	238,825,631

25.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

Кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Парични средства	15,021,773	16,941,605
	459,111,833	401,073,587

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2018 и 2017 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4,18 % (2017: 3,09 %) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 62.28% (2017: 63.7%) се однесуваат на орочени депозити, а 25,64% (2017: 28,24%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2018 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

31 Декември 2018

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	5,261,246	-	5,261,246
Доспеани и оштетени побарувања	6,049,376	(2,320,205)	3,729,171
	11,310,622	(2,320,205)	8,990,417

31 Декември 2017

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,924,160	-	3,924,160
Доспеани и оштетени побарувања	4,330,647	(1,491,706)	2,838,941
	8,254,807	(1,491,706)	6,763,101

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Македонија.

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

	2018	31 Декември 2017
до 30 дена	5,261,246	3,924,160
31-60 дена	1,705,974	1,220,518
61-120 дена	1,017,359	1,201,028
121-270 дена	2,944,959	1,804,633
271-365 дена	168,390	95,018
над 365 дена	212,694	9,450
	11,310,622	8,254,807

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансиски средства	001	279,539,851	71,786,860	16,268,083	88,115,239	0	3,401,800	0	459,111,833
Дадени заеми	002	258,683	281,170	0	0	0	0	0	539,853
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	245,076,818	71,505,690	16,268,083	88,115,239	0	3,401,800	0	424,367,630
Побарувања за премии	004	8,990,417	0	0	0	0	0	0	8,990,417
Останати побарувања	005	10,192,160	0	0	0	0	0	0	10,192,160
Пари и парични еквиваленти	006	15,021,773	0	0	0	0	0	0	15,021,773
Финансиски обврски	010	16,295,879	9,162,531	22,629,126	50,907,879	56,031,986	90,434,764	48,346,932	293,809,097
Бруто технички резерви	013	5,576,250	9,162,531	22,629,126	50,907,879	55,053,233	90,018,116	47,560,626	280,907,761
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	10,719,629	0	0	0	0	0	0	10,719,629
Разлика - неусогласена рочна структура	020	263,243,972	62,624,329	-6,361,043	37,207,360	-56,031,986	-87,032,964	-48,346,932	165,302,736

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансиски средства	001	73,118,921	249,545,075	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	401,073,587
Дадени заеми	002	42,747	380,298	0	0	0	0	0	423,045
Дадени депозити и финансиски вложувања	003	43,745,362	249,164,777	6,619,423	68,011,246	3,459,406	47,537	271,979	371,319,730
Побарувања за премии	004	6,763,101	0	0	0	0	0	0	6,763,101
Останати побарувања	005	5,626,106	0	0	0	0	0	0	5,626,106
Пари и парични еквиваленти	006	16,941,605	0	0	0	0	0	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	13,198,501	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,696,997	80,334,898	37,772,283	238,825,631
Бруто технички резерви	013	4,563,302	5,320,150	15,197,379	44,305,423	42,639,391	80,287,361	37,500,304	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	57,606	47,537	271,979	377,122
Обврски кон добавувачи и останати обврски	018	8,635,199	0	0	0	0	0	0	8,635,199
Разлика - неусогласена рочна структура	020	59,920,420	244,224,925	-8,577,956	23,705,823	-39,237,591	-80,287,361	-37,500,304	162,247,956

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2018 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	140,624,663	318,487,170	0	459,111,833
Пласмани во банки	002	95,800,000	190,142,540	0	285,942,540
Дадени заеми	003	0	539,853	0	539,853
Побарувања за премии	004	0	8,990,417	0	8,990,417
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	19,820,305	882,187	0	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	6,401,225	105,058,862	0	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	007	77,049	6,185,462	0	6,262,511
Други побарувања	008	5,349,180	4,842,980	0	10,192,160
Парични средства	009	13,176,904	1,844,869	0	15,021,773
Финансиски обврски	010	12,440,637	281,368,460	0	293,809,097
Бруто технички резерви	013	2,365,321	278,542,440	0	280,907,761
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	2,181,707	0	2,181,707
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	10,075,316	644,313	0	10,719,629
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	128,184,026	37,118,710	0	165,302,736

За годината што завршува на 31 декември 2017 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
Финансиски средства	001	106,402,622	294,670,965	0	401,073,587
Пласмани во банки	002	67,800,000	187,669,617	0	255,469,617
Дадени заеми	003	0	423,045	0	423,045
Побарувања за премии	004	0	6,763,101	0	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	005	2,593,860	173,335	0	2,767,195
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	006	19,820,305	90,276,893	0	110,097,198
Вложувања во инвестициони фондови	007	377,122	2,608,598	0	2,985,720
Други побарувања	008	3,528,972	2,097,134	0	5,626,106
Парични средства	009	12,282,363	4,659,242	0	16,941,605
Финансиски обврски	010	10,662,986	228,162,645	0	238,825,631
Бруто технички резерви	013	2,027,787	227,785,523	0	229,813,310
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	377,122	0	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	011	8,635,199	0	0	8,635,199
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	95,739,636	66,508,320	0	162,247,956

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% <u>2018</u>	Намалување од 1% <u>2018</u>	Зголемување од 1% <u>2017</u>	Намалување од 1% <u>2017</u>
Добивка (Загуба) за годината	<u>371,187</u>	<u>(371,187)</u>	<u>665,083</u>	<u>(665,083)</u>

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	2018	31 Декември 2017
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	8,990,417	6,763,101
Други побарувања	10,192,160	5,626,106
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	2,985,720
Парични средства	17,030	21,877
	<u>25,462,118</u>	<u>15,396,804</u>
<i>Со фиксна и променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	285,942,540	255,469,617
Дадени заеми	539,853	423,045
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	110,270,533
Парични средства	15,004,743	16,919,728
	<u>433,649,715</u>	<u>385,676,783</u>
	<u>459,111,833</u>	<u>401,073,587</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Бруто технички резерви	280,907,761	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	8,635,199
	<u>293,809,097</u>	<u>238,825,631</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 Јануари 2018 година до 31 декември 2018 година би била повисока, односно пониска, за 4,336,497 денари (2017: 3,856,768 денари).

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2018 и 2017 година:

	31 декември 2018	31 декември 2017		
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	285,942,540	285,942,540	255,469,617	255,469,617
Дадени заеми	539,853	539,853	423,045	423,045
Побарувања за премии	8,990,417	8,990,417	6,763,101	6,763,101
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20,702,492	20,702,492	2,593,860	2,593,860
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111,460,087	111,460,087	110,270,533	110,270,533
Други побарувања	10,192,160	10,192,160	5,626,106	5,626,106
Вложувања во инвестициони фондови	6,262,511	6,262,511	2,985,720	2,985,720
Парични средства	15,021,773	15,021,773	16,941,605	16,941,605
	459,111,833	459,111,833	401,073,587	401,073,587
Финансиски обврски				
Бруто технички резерви	280,907,761	280,907,761	229,813,310	229,813,310
Бруто технички резерви за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	2,181,707	2,181,707	377,122	377,122
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,719,629	10,719,629	8,635,199	8,635,199
	293,809,097	293,809,097	238,825,631	238,825,631

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	Година што завршува на 31 Декември	
	2018	2017
Побарувања		
Уника АД Скопје	1,200,000	1,200,000
	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
Обврски		
Уника Австрија	643,005	1,241,713
Уника АД Скопје	-	-
	<u>643,005</u>	<u>1,241,713</u>
Приходи		
Уника Австрија	839,337	430,289
Уника АД Скопје	-	-
	<u>839,337</u>	<u>430,289</u>
Расходи		
Уника Австрија	503,158	1,241,713
Уника АД Скопје	77,136	112,974
	<u>580,294</u>	<u>1,354,687</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	Година што завршува на 31 Декември	
	2018	2017
Краткорочни користи за вработените	3,101,385	3,628,946
	<u>3,101,385</u>	<u>3,628,946</u>

27. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2018 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2018 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската кука УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
 - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
 - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
 - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
 - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
 - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
 - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
 - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
 - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
 - Изработка на модул за УНИК Линк производите

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 3 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвот е Г-ѓа Мирка Александрова



ОРГАНОГРАМ



UNIQA Лајф АД Скопје, друштво за животно осигурување
бул. ВМРО бр.3, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 32 88 800
Интернет: www.uniqua.mk, E-Mail: info@uniqua.mk

Седиште: Скопје
ГПШ 65,12
ЕДБ: 4080011522414
ЕМБС: 6712339

* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. ВМРО бр.3, општина Центар,
1000 Скопје

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Антоуска** со живеалиште на ул. Неврокопска бр.7 Скопје
2. Член: **Емил Кратовалиев** со живеалиште на Бул, Кочо Рацин 10/15 Скопје
3. Член: **Агрон Таири** со живеалиште на ул, Љубо Божиновски Пиш бр.113 Тетово

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари** со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија
2. Член: **Елвис Понари** со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај** со живеалиште на ул. Дервиш Хима бр.114 Тирана, Р.Албанија
4. Член **Гералд Мулер** роден на 05.01.1967 во Модлинг, Република Австрија

Во текот на 2018 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 36 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2018 година има одржано 9 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување .

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2018 година има свикано едно Собрание на Акционери.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2018 година
1	Александра Шкемби Антовска	562.390 МКД
2	Емил Кратовалиев	1.066.913 МКД
3	Агрон Таири	256.833 МКД

Во 2018 година Дритон Азизи на 01.10.2018 беше заменет на местото Претседател на Управен Одбор од Александра Шкемби Антовска, додека како нов член на УО дојде Агрон Таири.

Дритон Азизи кој ја извршуваше функцијата Претседател на УО на УНИКА Лајф АД Скопје за период од 1 Јануари до 1 Октомври 2018 година има остварено 1.268.947 МКД приходи по основ на бруто плата.

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2018.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од рабоетн однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби	13.333 МКД
2	Емил Кратовалиев	13.333 МКД

Дритон Азизи кој ја извршуваше функцијата Претседател на УО на УНИКА Лајф АД Скопје за период од 1 Јануари до 1 Октомври 2018 година има остварено 13.333 МКД приходи по основ на регрес за годишен одмор.

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други приходи – бруто износ
1	Емил Кратовалиев	4.058 МКД

Дритон Азизи кој ја извршуваше функцијата Претседател на УО на УНИКА Лајф АД Скопје за период од 1 Јануари до 1 Октомври 2018 година има остварено 47.672 МКД приходи по основ на други приходи.

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 14.06.2018 година, донесе одлука бр.2018_0201_06 од 14.06.2018, со која го именуваше Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.1402-1215 од 09.07.2018 година за добивање на согласност Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година. Во прилог на барањето Друштвото достави Одлука бр. бр.2018_0201_06 од 14.06.2018, од собранието на Акционери на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, за назначување на ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година, заверена изјава од 19.06.2018 година од Претседателот на УО на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје г-дин Дритон Азизи дека Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје не е поврзано Друштво со назначеното Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје, дека Друштвото не користело никакви консултантски услуги во последните 3 години и дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не извршило пет последователни ревизии на годишните биланси и годишните извештаи на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Истотака доставена е и нотарски заверена изјава од лицето Гордана Никушева, управител на Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје дека има повеќе од три години искуство во вршење на работи од ревизија, дека дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не е поврзано Друштво со Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не давало никакви консултантски услуги во последните 3 години, дека Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје не извршило пет последователни ревизии на годишните биланси и годишните извештаи на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје и дека во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија поткрепено со потврда бр.0302-92/02 од 20.03.2018 година на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука каде дава согласност Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за 2018 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје,

Ул.Филип Втори Македонски бр.3, Соравија бизнис центар 7 кат, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел.+389 2 313 5220 Факс.+389 2 311 1811

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2018

Друштво за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје брои 14 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно	107	108	109
1	1	17	0	2	0	21	21	5	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

РБ	Застапник	Телефон	е-меил	Број на решение	Класи на осигурување	РБС	Датум на престанок со вршење работи на
ТЕТОВО							
1	ВИГАН БЕЏЕТИ ул.Бр.Миладинови 149, Тетово	02/32888820	viganbexheti@hotmail.com	09-1167/2 од 28.05.2012	191	30-0630	
2	КЕМА ЛСА ДИКИ ул.101, с.Палатица, Тетово	02/32888820	qemal_profi@hotmail.com	од 25.01.2013	191	30-0616	
БИТОЛА							
3	НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ ул.И.Милутиновиќ бр.86/7, Битола	02/32888820	nikolina_angel@yahoo.com	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
4	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА ул.Кочо Чолаков бр. 6, Битола	02/32888820	todorovskaelizabeta@gmail.com	УП 07-03- 126 од 23.01.2014	19,1,2	30-0096	
5	ЈОВАН КИТАНОВСКИ ул.Арон Ароести бр. 34, Битола	02/32888820	jovan.tedi@yahoo.com	од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	

6	БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА ул.Прилепска 17/21, Битола	02/32888820	bicajankulovska27@yahoo. com	УП 07-3- 715 од 22.04.2014	19,1,2	3О-0604	
7	БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА Ул.Ген.В.Карангелески Бр.1/1-13 Битола	02/32888820	/	УП 07-3- 1179 од 09.10.2014	19,1,2	3О-1017	
8	ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/32888820	/	УП 19-3- 10 од 26.03.2015	19,1,2	3О-1109	
СКОПЈЕ							
9	БИДЕ АМБАРИ ул.Едип Папранику бр. 40 Дебар	02/32888820	bideambari@gmail.com	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	3О-0581	
10	ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА ул.Боро Менков бр.3/6- 8, Скопје	02/32888820	hrisapos@yahoo.com	УП 07-3- 1111 од 31.12.2013	19,1,2	3О-0768	13.09.2017
11	МИМОЗА БОЖИНОСКА ул.С.Ковачевиќ бр.99 2/24, Скопје	02/32888820	/	УП 07-3-4 од 14.01.2014	19,1,2	3О-0777	
12	А ЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ ул. Неврокопска бр.7, Скопје	02/32888820	/	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19,1,2	3О-0774	
13	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ ул. Сава Ковачевиќ бр.6, Скопје	02/32888820	L.zlatko@hotmail.com	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	3О-0592	
14	ИВАН ПЕТРОВ ул. Вуковарска бр.11- 1/21, Скопје	02/32888820	/	УП 07-3- 271 од 21.02.2014	19,1,2	3О-0814	
15	НА ДА КОСТОВСКА Ул.М.Горки БР.11/1-14, Скопје	02/32888820	/	УП -07-3- 1435 од 29.10.2014	19,1,2	3О-1028	

16	А ЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ Ул.6 бр.52, с.Бардовци, Скопје	02/32888820	acepetrusevski2210@gmail.com	УП -07-3- 1490 од 09.12.2014	19,1,2	30-1058	
17	АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ Ул.Банско бр.7, Скопје	02/32888820	/	УП-19-3- 716 од 06.11.2015	19,1,2	30-1187	
18	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/32888820	/	УП - 07-4- 995 од 09.03.2015	19,1,2	30-1099	
19.	Васко Кокаланов	02/32888820	/	уп-19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1,2	30-0818	
20.	Дејан Арсов	02/32888820	/	уп-19-3-19 од 16.02.2017	19,20,21,1,2	30-0765	
21.	Мартин Бошковски	02/32888820	/	уп-19-3-19 од 16.02.2017	19,20,21,1,2	/	
22.	Љубиша Стошиќ	02/32888820	/	уп-19-3-19 од 16.02.2017	19,20,21,1,2	/	
23.	Мартин Спасовски	02/32888820	/	уп-19-3-19 од 16.02.2017	19,1,2	30-0560	
ГОСТИВАР							
24	АРБЕН КА ДРИЈА ул.Беличица бр.8, Гостивар	02/32888820	arben.kadrija@live.com	09-982/4 од 28.05.2012	191	30-0646	
25	ЕРЗАНА МУСТАФА ул.Г.Гавриловски бр.10, Гостивар	02/32888820	/	УП 07-3- 242 од ден 17.04.2013	19,1,2	30-0701	
26	ФАТОН ИДРИЗИ с.Градец, Гостивар	02/32888820	faton.idrizi@centrum.com.mk	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	30-0633	
ДЕБАР							
27	ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО ул.7ма А лбанска бриг. бб, Дебар	02/32888820	jetlumfejsko@uniqa.mk	09-1169/2 од 28.05.2012	191	30-0614	
28	АРБЕН ПИПЕРКУ ул.Атанасие Илиќ бб, Дебар	02/32888820	arbenpiperku@uniqa.mk	09-1168/2 од 31.05.2012	191	30-0621	
КАВА ДАРЦИ							
29	МАРИЈА ЗАХАРИЕВА ул.Киро Крстев 57, Кавадарци	02/32888820	zaharieva_m@yahoo.com	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	30-0629	

30	КОЦЕ КОСТА ДИНОВ ул.Горче Петров бр.14, Кавадарци	02/32888820	koce1102@yahoo.com	09-1180/2 од 28.05.2012	191	30-0593	
31	ЌИРО ЈОВКОВ	02/32888820	/	од 28.05.2015	19,1,2	30-1083	
КРИВА ПА ЛАНКА							
32	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ с.Конопица, Крива Паланка	02/32888820	stanojkododevski@uniqa.mk	УП 07-3- 1026 од 13.12.2013	19,1,2	30-0600	
ПРИЛЕП							
33	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА ул.Цане Коњарец бр.25, Прилеп	02/32888820	elenakostoska@yahoo.com	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	30-0590	
НЕГОТИНО							
34	ВАСО ПЕТРОВ ул.М.Малиминов бр.4, Неготино	02/32888820	vasoneg@hotmail.com	09-1478/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0626	
ОХРИД							
35	КЛИМЕ СТОЈАНОСКИ с.Трпејца	02/32888820	klime-s@hotmail.com	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0586	
36	КАТЕРИНА СТОЈАНОСКА ул.Лазо Трповски бр.66, Охрид	02/32888820	k.stojanoska@yahoo.com	09-1383/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0625	
37	ЕРДИН ДА ЛИП ул.Абас Емин бр.61, Охрид	02/32888820	/	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	30-0405	
38	БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА ул.Галичица бр.37, Охрид	02/32888820	biljanailceska@uniqa.mk	УП 07-3-5 од 14.01.2014	19,1,2	30-0778	
39	РУМЕН АТАНАСОВСКИ ул. Даме Груев бр.39, Охрид	02/32888820		УП 07-3-6 од 15.01.2014	19,1,2	30-0780	
40	ЕЛЕНА НИКОЛОСКА ул. Карпош Војвода бр.10/1-1, Велес	02/32888820	elena_nikoloska@yahoo.com	УП 07-3-9 од 13.01.2014	19,1,2	30-0773	

41	Наум Калачоски	02/32888820	/	19,20,1,2	19,1,2	3001376	02.01.2018
ВЕЛЕС							
42	МЕНЧЕ КОЦЕВА ул.Народен Фронт бр.2/9, Велес	02/32888820	mence.koceva@gmail.com	УП 07-3-2 од 14.01.2014	19,1,2	30-0776	
43	МАРИНЕЛА БОШКОСКИ ул.8ми Март бр.14/15, Велес	02/32888820	marinela_savik@yahoo.com	УП 07-3-2 од 14.01.2014 престанок на ден 03.01.2016	19,1,2	неактивен	03.01.2016
44	ИВАНА КОЦЕВА ул.Крали Марко бр.113, Велес	02/32888820	kocevaivana@yahoo.co.uk	од 22.01.2013	19,1,2	30-0615	
СТРУМИЦА							
45	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ ул. Жртви на фашиз.бр.38-8, Струмица	02/32888820	/	/	19,1,2	30-0778	
46	ЉУПЧО РУСЕВ ул.Стив Наумов 27, Струмица	02/32888820	ljuberusev@gmail.com	07-3-1120 од 22.09.2014	19,1,2	30-1010	
47	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	02/32888820	/	од 15.10.2015	19,1,2	30-1109	
48	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/32888820	/	од 22.10.2015	19,1,2	30-0903	
49	Антонио Иванов	02/32888620	/	уп-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,20	30-1120	
СТРУГА							
50	УРИМ ДАНИ ул.Мислешевски П. 235, Струга	02/32888820	urim_dani@hotmail.com	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	30-0698	
СВЕТИ НИКОЛЕ							
51	ДАНИЕЛА НАКОВСКА ул.25ти Мај бр. 45, Свети Николе	02/32888820	nena_neda@hotmail.com	УП 07-3- 76 од 22.01.2014	19,1,2	30-0420	
ПЕХЧЕВО							
52	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/32888820	/	УП 19-3- 418 од 22.07.2015	19,1,2	30-11-84	
КУМАНОВО							
53	БАРИЈЕ МИСИНИ	02/32888820	/	од 29.01.2015	19,1,2	30-10-72	
КУМАНОВО							
54	Митко Ѓаваталиев	02/32888820	/	/	19,20,1,2	30-0628	
КУМАНОВО							

55	Илир Мехмети	02/32888820	/	уп 19-3-568 од 23.08.2018	19,20,1,2	/	
----	--------------	-------------	---	---------------------------	-----------	---	--

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Матичен број	Овластено лице (негово рбс)	лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб-страница	Датум на престанок со вршење работи на
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	6755054	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	ДЗО05	02/2454 004 071/441 555	igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	/
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 1А, Скопје	6795722	Стефан Каранфиловиќ	09-1256/7 од 08.08.2012 год	ДЗО07	/	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	/	/
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје, ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје	6958990	Моника Наумовска 30-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	ДЗО11	/	dime.sarov@lifevision.mk	/	/

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Матичен број	Овластено лице (негов рбс)	лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	6008135	Блаже Петрески со ОБ-0026	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 3298 472/355	wvpскопје@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	6366067	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ВИАСС А Д Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДТЦ Палома Бјанка л.9, Скопје	5777291	Фарук Абедини со ОБ-0004	12-457/3 од 31.03.2008	ОБ03	02/3133 461 02/3220 832	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk	/
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	6923054	Елена Тодорова со ОБ-0040	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер А Д Битола, ул. Д.Илиевски Мурато бр. 5, Битола	7000324	Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ29	/	-	/	/

Осигурително брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ АД Скопје, бул. Партизански одреди бр. 42А/4, Скопје	6161570	Катерина Јовановска ОБ-0320 Јовица Јовановски ОБ-0310	УП 07-1365 од 11.07.2013	ОБ23	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe-invest.com	www.safe-invest.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Никола Русински бр. 3А/1-13, Скопје	7000901	Горјан Трајковски Робертина Ивановска	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	/	robertina.ivanovska@maktrendbroker.mk	www.maktrendbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр.21/1, Скопје	6782817	Горан Стојковиќ Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	02 3256-391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus.mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани	6519695	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво КМК Брокер АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А, кат 1-локал 44/ТЦ, Беверли Хилс, Скопје	6567495	Атанас Стојковски со ОБ-0324	09-102/2 од 26.02.2010	ОБ13	02/3217 568	info@kmkbroker.mk	www.kmkbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер АД Скопје, ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје	7123590	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016	-	/	radiceska@elektroelement.com.mk	/	/

Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември зграда 3/18	6892469	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www.megabroker.com.mk	/
Осигурително брокерско Друштво Ризико Осигурување АД Скопје	/	Борис Спасовски и Петар Стојановски	уп 19-1-136 од 19.06.2017	ОБЗ 6	/	office@riziko.mk	/	/
Осигурително брокерско Друштво Вин Брокер АД Скопје	/	Горан Дамчески и Игор Дамчески	уп 19-1-258 од 10.10.2017	04-0494	02/3099999	/	www.winbroker.mk	/
Осигурително брокерско Друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје	/	Велко Николовски и Деница Мишевска	уп 191073/5 од 06.07.2012	ОБЗ 0	02/3299929	nob@nob.com.mk	/	/

- Регистар на банки

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Матичен број	РБС	лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	Класи на осигурување	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на
Стопанска Банка АД Скопје, адреса 11 ОКТОМВРИ СКОПЈЕ	4065549	Б305	УП1-19-2-352 од 18.05.2018 година,	1,2,19,20,21	(0)2 3295-295 (0)2 3114-503	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk	/

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Конструктура на дирекцијата с приклучени и следниве деловни единици-експозитури во следниве градови:

Експозитура	Град	Адреса
Кавадарци	Кавадарци	ул.Плоштад Маршал Тито спрат 1 бр.1
Гевгелија	Гевгелија	ул.Бранд Петрушев 2
Струмица	Струмица	Климент Охридски бр.124
Скопје	Скопје	бул.Илинден бр.5-кула 28/Мезанин

8. ОСТВАРУВЊА НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ		Остварување %
			31.12.2018	План 2018	
1	2	3	4	5	6
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		108.553.640	132.246.888	-17,92%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201		97.597.051	116.494.135	-16,22%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		97.373.943	117.872.000	-17,39%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0	0,00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0	0,00%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0	0,00%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		-223.108	1.377.865	-116,19%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0	0,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0	0,00%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		9.349.241	14.540.615	-35,70%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0	0,00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	300.000	-100,00%
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	300.000	-100,00%
3. Приходи од камати	216		8.446.573	13.364.688	-36,80%
4. Позитивни курсни разлики	217		218.516	875.927	-75,05%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		59.372	0	0,00%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0	0,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	223		624.780	0	0,00%

III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0	0,00%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		502.426	216.934	131,60%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1.104.922	995.204	11,02%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		106.002.615	130.572.464	-18,82%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227		9.887.233	5.322.110	85,78%
1. Бруто исплатени штети	228		9.326.591	5.252.000	77,58%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0	0,00%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0	0,00%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0	0,00%
5. Промени во бруто резервите за штети	232		560.642	70.110	699,66%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0	0,00%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0	0,00%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		50.756.917	75.664.710	-32,92%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		50.756.917	75.664.710	-32,92%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		50.756.917	75.664.710	-32,92%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0	0,00%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0	0,00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0	0,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		1.804.585	650.000	177,63%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		1.804.585	650.000	177,63%

2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0	#DIV/0!
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		379.075	737.200	-48,58%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		379.075	737.200	-48,58%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		37.304.852	40.743.848	-8,44%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		18.743.293	25.888.000	-27,60%
1.1 Провизија	253		18.743.293	25.888.000	-27,60%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		0	0	0,00%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0	0,00%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0	0,00%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		18.561.559	14.855.848	24,94%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		1.798.610	1.870.795	-3,86%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		7.870.970	6.498.067	21,13%
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		5.130.232	4.211.197	21,82%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		437.794	166.446	163,02%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2.059.383	2.120.424	-2,88%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		243.561	0	0,00%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		1.643.571	1.372.767	19,73%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		7.248.408	5.114.219	41,73%
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		4.777.815	3.661.331	30,49%
2.4.2 Материјални трошоци	260б		830.095	618.798	34,15%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1.640.498	834.090	96,68%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		439.058	1.253.251	-64,97%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0	0,00%
2. Трошоци за камати	263		0	10.000	-100,00%
3. Негативни курсни разлики	264		199.641	1.243.251	-83,94%

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		572	0	0,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0	0,00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	270		238.845	0	0,00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		4.447.960	5.007.241	-11,17%
1. Трошоци за превентива	272		0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		4.447.960	5.007.241	-11,17%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		828.503	799.345	3,65%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		154.432	394.759	-60,88%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		2.551.025	1.674.424	52,35%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0	0,00%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278		672.834	367.442	83,11%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0	0,00%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		1.878.191	1.306.982	43,70%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0	0,00%

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години

Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

4. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со прооодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Прмијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покривање до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Александра Шкемби Антовски



Претседател на УО



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2018 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животна осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	756.827,00			963.836,00
3	- - Останати нематеријални средства	756.827,00			963.836,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	3.242.398,00			1.841.121,00
5	- - Недвижности (006+007)	1.382.024,00			665.350,00
7	- - Градежни објекти	1.382.024,00			665.350,00
8	- - Постројки и опрема	403.051,00			325.450,00
9	- - Транспортни средства	1.457.323,00			850.321,00
13	- - ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	391.807.921,00			443.168.044,00
14	- - I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	20.442.268,00			20.442.268,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	371.365.653,00			422.725.776,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	115.472.991,00			136.243.383,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	112.864.393,00			132.162.579,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	2.767.195,00			20.702.492,00
25	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	110.097.198,00			111.460.087,00
26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)				77.049,00
29	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти				77.049,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според	2.608.598,00			4.003.755,00

	објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)		
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	2.608.598,00	4.003.755,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	255.892.662,00	286.482.393,00
36	- - Депозити	255.469.617,00	285.942.540,00
38	- - Останати дадени заеми	423.045,00	539.853,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	377.122,00	2.181.707,00
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	12.389.207,00	19.182.577,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	6.763.101,00	8.990.417,00
53	- - Побарувања од осигуреници	6.763.101,00	8.990.417,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	5.626.106,00	10.192.160,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	4.323.996,00	8.129.179,00
61	- - Останати побарувања	1.302.110,00	2.062.981,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	16.941.605,00	15.021.773,00
63	- - З. ЗАЛИХИ	42.551,00	60.230,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	290.060,00	290.060,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	425.847.691,00	482.709.348,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	187.022.060,00	188.900.251,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00	215.706.400,00
79	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.000,00	10.000,00
80	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	29.578.959,00	28.694.340,00
81	- - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	884.619,00	1.878.191,00
86	- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	229.813.310,00	280.907.761,00
87	- - Бруто резерви за преносни премии	1.959.588,00	1.736.480,00
88	- - Бруто математичка резерва	227.785.523,00	278.542.440,00
89	- - Бруто резерви за штети	68.199,00	628.841,00
93	- - Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	377.122,00	2.181.707,00
94	- - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	367.808,00	554.725,00

95	- - Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	367.808,00	554.725,00
99	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	8.267.391,00	10.164.904,00
105	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	8.267.391,00	10.164.904,00
107	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	6.388.623,00	8.448.132,00
108	- - Обврски кон вработените	585.139,00	844.469,00
109	- - Тековни даночни обврски	49.217,00	208.915,00
110	- - Останати обврски	1.244.412,00	663.388,00
113	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	425.847.691,00	482.709.348,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	98.842.715,00			108.553.640,00
202	- - I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	86.389.128,00			97.597.051,00
203	- - Бруто полисирана премија за осигурување	86.445.890,00			97.373.943,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	56.762,00			-223.108,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	11.127.844,00			9.349.241,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	9.987.936,00			8.724.461,00
220	- - Приходи од камати	7.466.365,00			8.446.573,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	2.463.223,00			218.516,00
223	- - Нереализирани добивки од вложувања	58.348,00			59.372,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)	1.139.908,00			624.780,00
233	- - Останати приходи од вложувања	1.139.908,00			624.780,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	254.517,00			502.426,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1.071.226,00			1.104.922,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	97.508.118,00			106.002.615,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	5.840.502,00			9.887.233,00
238	- - Бруто исплатени штети	6.047.211,00			9.326.591,00

242	- - Промени во бруто резервите за штети	-206.709,00	560.642,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	47.881.098,00	50.756.917,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	47.881.098,00	50.756.917,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	47.881.098,00	50.756.917,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	377.122,00	1.804.585,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	377.122,00	1.804.585,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	410.931,00	379.075,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	410.931,00	379.075,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	35.805.727,00	37.304.852,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	19.456.965,00	18.743.293,00
263	- - Провизија	19.456.965,00	18.743.293,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	16.348.762,00	18.561.559,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.747.043,00	1.798.610,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	6.432.773,00	7.870.970,00
270	- - Плати и надоместоци	4.205.219,00	5.130.232,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	369.084,00	437.794,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.700.672,00	2.059.383,00
274	- - Останати трошоци за вработените	157.798,00	243.561,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.407.451,00	1.643.571,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	6.761.495,00	7.248.408,00

277	- - Трошоци за услуги	4.830.441,00	4.777.815,00
278	- - Материјални трошоци	588.516,00	830.095,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.342.538,00	1.640.498,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	2.236.297,00	439.058,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	2.236.297,00	439.058,00
289	- - Расходи за курсни разлики	2.229.506,00	199.641,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	4.241,00	572,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)	2.550,00	238.845,00
297	- - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	2.550,00	238.845,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	3.752.085,00	4.447.960,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	3.752.085,00	4.447.960,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	1.204.356,00	982.935,00
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	476.464,00	828.503,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	727.892,00	154.432,00
306	- - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	1.334.597,00	2.551.025,00
310	- - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	1.334.597,00	2.551.025,00
312	- - Данок на добивка	449.978,00	672.834,00
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	884.619,00	1.878.191,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	14,00	21,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	884.619,00	1.878.191,00
324	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	25,00	54,00
325	- - Вкупна основна заработувачка по акција	25,00	54,00
329	- - Добивка за годината	884.619,00	1.878.191,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	884.619,00	1.878.191,00

Потпишано од:

ALEKSANDRA SHKEMBI ANTOVSKA
aleksandrashkemi@uniqa.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.